

ПРОПАДНА ПЛАНОТ ЗА ВОСКРЕСНУВАЊЕ НА "СТАЛИНИСТИЧКАТА ХАРИЗМА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЛИДЕРИ"

Новата парламентарна шема укажува дека граѓаните на Република Македонија се длабоко разочарани од политичките субјекти и од нивниот однос кон решавањето на егзистенцијалните проблеми на населението во земјата.

Слабиот одзив на гласачите - 56 проценти, од кои само најсилните македонски играчи, коалицијата на ВМРО-ДПМНЕ ("За подобра Македонија") и на СДСМ ("За Македонија заедно"), едвај освоија 303.149, односно 217.670 гласа, покажува колкава незаинтересираност владее меѓу избирачите.

За подобрите познавачи на приликите и на условите во Македонија ова не претставува изненадување туку аларм, бидејќи процентот на



ПИРОВА И НЕУБЕДЛИВА ПОБЕДА НА НИКОЛА ГРУЕВСКИ

ТЕСТАМЕНТ ЗА ИЗУМИРА

излезеност на електоратот покажува сигурна еутаназиа за повеќето партии или лидери.

Прва жртва на изборниот дебакл е д-р Васил Тупурковски, кој даде морална оставка, но тоа е најмалата цена што може да ја плати еден политичар.

Втора "политичка смрт" уште долго ќе нема, барем два, три или четири месеци, колку што треба да помине време за да се одржи пост-парламентарен конгрес на една сериозна партија.

Во контекст на ова најголеми профитери се албанските субјекти кои добија нови три пратенички мандати, иако и албанските гласачи не се одваа на нивната позната тра-

диционална "беса" - гласачка машинерија.

Сепак, може да се констатира дека изборната казна е резултат на севкупната лоша политичка и економска состојба во Македонија и затоа е сè помал бројот на оние избирачи кои веруваат во ветувањата или во чудата од типот на "Алиса од земјата на

чудата" дека тие навистина ќе пристигнат.

Овој феномен треба да ги загрижи сите партии, дури и победничкиот блок, кој прво добро ќе се испоти за да ја состави Владата, а моралните губитници, пак, ќе треба да се прашаат зошто освоија само 32 пратенички мандата. Нивните каравани не успеаја

да го запалат македонскиот електорат, а тој ги казни. Затоа лидерите на поголемите партии треба да се замислат дали вредат колку "маково зрно" или самите се величат, бидејќи неспособноста можат да ја скријат во длабоката незаинтересираност на граѓаните да гласаат за партиите.

Изборната казна е резултат на севкупната лоша политичка и економска ситуација во Македонија и затоа сè помал е бројот на оние избирачи, кои веруваат во ветувањата или во чудата од типот на "Алиса од земјата на чудата" дека тие навистина ќе пристигнат!

Тоа е феномен кој треба да ги загрижи сите партии, дури и победничкиот блок, кој прво добро ќе се испоти за да ја состави Владата, а моралните губитници, пак, ќе треба да се прашаат зошто освоија само 32 пратенички мандата.

НЕ ПОСТОИ ПЛОДНА ПОЧВА

"Господовата казна" која ја добија партиите треба да значи црвен картон за однесувањето на македонските политичари. Всушност, казната сами си ја сковаа, бидејќи неколкуте главни проблеми на граѓаните - невработеноста, нискиот стандард, корупцијата и несигурноста во институциите на системот на државата, не се симнати од дневниот ред на населението.

Ова го потврдува и најновото истражување на УНДП за проблемите на граѓаните



■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



во Република Македонија, кое покажува дека првите три места на топ-листата се зафатени, односно резервирани за невработеноста, нискиот стандард, корупцијата итн.

Поради ова партиите не успеаја да ги уверат гласачите во својата способност или искреност да ја водат земја-

"Меѓународната заедница сè уште е важен фактор и таа одлучува за процесот на институциите на системот. Таа повеќе е заинтересирана за стабилноста на земјава отколку за развојот на демократијата. Нејзе не ѝ се важни движењата и параметрите во земјава. Тоа го прави за куси периоди, наместо да дејствува на долги или на средни патеки", оценува Сашо Ордановски.

ЊЕ НА ПОЛИТИЧАРИТЕ



НА ВЛАДО БУЧКОВСКИ ДОЦНА МУ ТЕКНА ДА ГО СЛУШНЕ НАРОДОТ ШТО МУ ТРЕБА: ЛЕБ, РАБОТА, ПОМАЛКУ КРАДЕЊЕ ИТН.

ва. Зошто нивниот популистички пристап не ја воскресна улогата на лидерот или не го покачи рејтингот на партијата?

Постојат безброј причини, но сè се сведува на ресурсите и на намалената доверба во политичарите. Пропадна планот за воскреснување на "сталинистичката харизма на лидерите на македонските партии".

Последното истражување на УНДП покажа дека со години првите три места секогаш се обезбедени за невработеноста, сиромаштијата и корупцијата. Тоа се и главните причини што некои од "прозваните политичари" го потпишаа својот тестамент.

"Дури 33 проценти од испитаниците во истражувањето се искажале дека се невработени. Тоа е близу до официјалниот процент. Високи 58 проценти од вработените лица се плашат дека ќе ја изгубат работата. Ако на ова се додадат 15 отсто од



ЕВРОПСКИОТ ДИПЛОМАТ ЕРВАН ФУЕРЕ РАБОТИ ВО СТИЛОТ: "ТИ ТО РАДИ", ПАРДОН ТИ СО ОВОЈ ВО ВЛАДА, А ОНОЈ "СИКТЕР"!

оние кои имаат плати, а ги добиваат нерегуларно, или 42,5 отсто кои немаат никакви приходи, тогаш ова се високи проценти. Цифрата опасно се приближува до две третини од вкупното население кое живее тешко", истакна Сашо Ордановски.

Тој смета дека веќе не по-

стојат социо-економски елементи за практично создавање плодна почва за политички популизам.

"Од испитаниците, 55 отсто се изјасниле дека животните услови во кои живеат се многу тешки или едвај составуваат крај со крај. Тоа е повеќе од половина од население-

нието. Меѓу 50 и 70 проценти од испитаниците изразуваат недоверба во сите институции во државата. Значи, две третини од населението нема доверба во елементарните институции на демократијата - Собранието, претседателот, премиерот, Владата и политичките партии", потенцира Ордановски.

Тоа се отсликува и во недовербата кон лидерите.

"Од анкетираниите, 43 отсто велат дека во споредба со претходните шест месеци

протестира за било какви неправилности, иако со парламентарната демократија ова право му е загарантирано.

"Според истражувањата, мнозинството од македонската популација својот популизам не го изразува низ активитет на ставовите, туку повеќе на когнитивно - на вербално ниво. Едноставно, висок е степенот на вербализација на проблемите. Во извештајот може да се забележи дека на прашањето: до колку ви се затвори фирмата

"Неопходно е нашата политичка, економска и друга елита во Македонија да се декриминализира. Но, истовремено да се дистанцира и од олигарсите, кои се еден од клучните фактори за развој на земјава и на демократијата воопшто. Нивните интереси се над демократијата. Во прилог на ова итно е потребно да се направи добра социјална мрежа, бидејќи постојат сите услови општеството да пукне во даден момент", потенцира Ордановски.



"Во извештајот може да се забележи дека на прашањето - до колку ви се затвори фирмата дали би излегле да демонстрирате, одговорот на испитаниците бил поразителен. Мнозинското население, етнички Македонци, одговориле дека нема да излезат на штрајк. Нивните активитети се многу ниски, тоа некаде се движи меѓу еден или два процента", истакна Сашо Ордановски.

состојбата им е влошена, а дури 63 проценти од испитаниците сметаат дека земјата оди во погрешна насока".

ВЕРБАЛИЗАЦИЈА НА ПРОБЛЕМИТЕ

Во прилог на ова фрапантно звучи информацијата дека голем процент од населението не е подготвено да

дали би излегле да демонстрирате, одговорот на испитаниците бил поразителен. Мнозинското население, етнички Македонци, одговориле дека нема да излезат на штрајк. Нивните активитети се многу ниски, тоа некаде се движи меѓу еден или два процента", истакнува Ордановски.

Ова истражување покажа-



АБДУЛМЕНАФ БЕЏЕТИ, ЕКСЛИДЕР НА ПДП, А СЕГА ПРОФЕСОР



ОСТАВКАТА НА Д-Р ВАСИЛ ТУПУРКОВСКИ МОЖЕ ДА СЕ ОЦЕНИ КАКО МОРАЛЕН, НО И СРАМЕН ЧИН НА РЕАЛНАТА ВИСТИНА

ло дека населението тешко ќе се принуди на јавна акција. Податоците велат дека некаде меѓу 10 до 15 отсто од социјално загрозените слу-

дека под никакви услови не би штрајкувало, а ако на тоа се додаде 9 отсто дека не знаат како ќе постапат, произлегува дека половина од граѓа-

Продолжува надолниот тренд на недоверба во Владата, Собранието, претседателот, судовите, во локалната власт. До одреден степен им се верува на полицијата, на Армијата и на верските институции. Меѓуетничките односи се добри, но сите граѓани, без разлика на нивната етничка припадност, се чувствуваат загрозени од уличниот криминал.

чаи територијално се нерамномерно распоредени, поради што не можат да ја концентрираат својата сила за социјално барање за решавање на сопствените проблеми.

"Значи, не може да се концентрира тоа незадоволство, односно не може да се дојде до минимум ситуација за да се случи реакција на популизмот. Потоа, 44 проценти од населението се изјаснило

ните во РМ под никакви услови не би излегле да протестираат".

Ова истражување покажало дека меѓу 70 и 90 отсто од анкетираниите немаат доверба во лидерите на партиите, иако во практиката овие личности треба да поседуваат карактеристики на харизматични лица, способни за привлекување на масите, на наредот.

Во ова општо сивило на зголемена недоверба кон факторите кои ја креираат генералната политика на ниво на држава вклопени се и медиумите, кои не уживаат углед кај 50-62 проценти од испитаниците. Тоа значи дека и на медиумите им е потребен темелен ремонт, кој ќе им овозможи независно новинарство и информирање за настаните и за движењата во земјава.

Инаку, продолжува надолниот тренд на недоверба во Владата, Собранието, претседателот, судовите, локалната власт. До одреден

никот или на нивното семејство, најмногу жртви има во кумановскиот и во повардарскиот регион со 7,5 отсто, а потоа следуваат полошкиот и скопскиот регион", изјави Владо Поповски.

Во истражувањето направено пред изборите, граѓаните одговориле дека гласаат за партијата која ја сметаат за најуспешна.

Испитаниците оцениле дека изборите се важни за членството на Македонија во Европската унија, но веруваат дека тоа ќе се случи дури по 15 години. Експертите ѝ препорачаа на но-



степен им се верува на полицијата, на Армијата и на верските институции. Меѓуетничките односи се добри, но сите граѓани, без разлика на нивната етничка припадност, се чувствуваат загрозени од уличниот криминал.

"Според регионите поврзани со криминал и со напад врз личноста на испита-

вата влада дека ќе треба да го активира обвинителството, да се формира тело за борба против крвната освета, да ја сузбие корупцијата и да работи на намалување на нелегалното оружје, бидејќи ова се главните проблеми со кои се соочуваат сите граѓани во земјава.

ИСПРАТИ СМС КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: POD 075XXXXXX каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: SON помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот